



Поттикнати од влијанието на Германците, Британците по нешто повеќе од осум децении прв пат прават исчеокор на тој план со формирањето на големата масонска ложа во Македонија. Таа е основана во Скопје во септември 2005 година. Македонската

За масонството и за масоните на Балканот речиси никогаш или ретко се пишувало и се анализирано. Како да постоеа страв, можеби незаинтересираност или немање доволно информации за таа фела, па медиумите и експертите останувале настрана од случувањата. Поимот масон сè уште е табу тема. Има некои информации дека првите масони се појавиле во Шведска, но други сознанија говорат дека своите зачетоци тие ги имале во германските држави во втората половина на XVI век. Масоните имаат свој устав од XVIII век. Тоа се луѓе кои се почитувани во општеството и ѝ служат на својата земја, на верата и на самите себе. Станува збор за

ните често биле исклучувани и од професионалната должност, а дури и осудувани од црквата што, пак, создава впечаток дека доколку се биде масон донекаде е и ризично и опасно. Масонството на нашиве простори потекнува од Британците, кои го имаат "увезено" преку Грците на почетокот на минатиот век. Поттикнати од влијанието на Германците, Британците по нешто повеќе од осум децении прв пат прават исчеокор на тој план со формирањето на големата масонска ложа во Македонија. Таа е основана во Скопје во септември 2005 година. Македонската масонска ложа денес е делумен ривал на интересите на Германија и на Австрија, кои имаат свои

МАСОНИТЕ ГО КАТОЛИЗИРААТ БАЛКАНОТ!

масонска ложа денес е делумен ривал на интересите на Германија и на Австрија, кои имаат свои слични ложи во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора.

Дента кога е прогласена независноста на Црна Гора три масонски ложи, кои постоеја на територијата на најмалата југословенска република основаа т.н.

Голема ложа на Црна Гора како ексклузивна, суверена организација во новоформираната држава.

Постапката за формирање на оваа масонска организација во Подгорица е спроведена под надзор на Обединетите масонски ложи на Германија.

Денес многумина сметаат дека новоформираната масонска ложа во Црна Гора е илегална и дека таа е основана само во функција за постигнување независност.



■ Пишува: **Мишко ТАЛЕСКИ**



персони кои се многу побожни, кои се залагаат за чистина во душата, свеста и слободата на мислата, кои негуваат толеранција, разбирање и хуманост. Помагаат за усовршување на целото човештво. За да стане масон личноста мора да исполни бројни предуслови. Велат, масон се станува со раѓањето и со животот. Мора да се биде човек кој силно верува, има моќен интегритет и карактер. Постапката да се стане масон е многу сложена и се спроведува со гласање во соодветното братство. Во приватниот живот, исто така, масоните се однесуваат во согласност со принципите на братството. Оваа група мислења проценува дека масоните немаат ништо заедничко со политиката. Постојат масони кои активно се занимаваат со политика, но самата организација никогаш не се мешала во политичките работи, ниту се обидувала врз нив да влијае на ваков или на онаков начин. Масоните влијаат врз политиката тогаш кога тие се дел од владејачката и од официјалната политика на една земја. Дискусиите за политиката и за религијата се строго забранети во масонските организации. Познато е дека масоните постоеле во сите професии и сите статусни нивоа и повеќе се опишуваат како уметници од посебен вид, отколку за луѓе со посебни дарби. Поради ваквата позиција масо-

слични ложи во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора. Дента кога е прогласена независноста на Црна Гора три масонски ложи, кои постоеја на територијата на најмалата југословенска република основаа т.н. Голема ложа на Црна Гора како ексклузивна, суверена организација во новоформираната држава. Постапката за формирање на оваа масонска организација во Подгорица е спроведена под надзор на Обединетите масонски ложи на Германија, како своевидна мајка на т.н. масонски братства во Србија и во Црна Гора, но и со поддршка на легалните ложи во Европа. Црногорската ложа е формирана од три постоечки - Монтенегро, Зора и Луча микрокозма. Денес многумина сметаат дека новоформираната масонска ложа во Црна Гора е илегална и дека таа е основана само во функција за постигнување независност. Регистрирана е како граѓанска асоцијација и невладина организација во институциите на системот под покровителство на владејачката гарнитура. Но, црногорските масони се правдаат дека основањето на таа организација воопшто не е маркетиншки потег. Сè било направено во согласност со правилата на регуларните масонски институции во Европа и во договор со братската ложа од Србија. Денес и двете, во Белград и во Подгорица, немаат законодавна рамка. Секоја масонска ложа се организира според законите на домилцилната држава и според признанието на масоните дека веруваат во Бога. Масонската ложа на поранешна Југосла-



По правило, масоните не се занимаваат или не треба да се занимаваат со политика, но сè погласни се и анализите кои водат кон заклучокот дека водечките светски процеси се иницирани и поттикнати токму од тие олигарси наречени масони. На почетокот на деведесеттите години од минатиот век австриските ма-

сони ги формираа масонските организации во Љубљана, Загреб и во Сараево, со цел да го поттикнат распаѓањето на југословенската федеративна држава. Крајна цел на масонството на Балканот е ширење на духот на католицизмот и намалување на значењето на православието. Дејствувањето на масоните во Македонија било најчесто преку емисари, дипломати и бизнисмени. Отворањето масонска ложа во Македонија нема религиска врска со македонската православна традиција, туку повеќе е начин на контрола на одредени сегменти на луѓе, доведени на позиции со помош на масоните од странство. Во Македонија од сектите најактивна била Ротари сектата, која го контролира најчесто договорниот бизнис во тесен круг на членови на сектата, која подоцна се шири и меѓу владејачките институционални и бизнис елити.

МАКЕДОНСКИ ВЛЕЗ ВО НОВИОТ СВЕТСКИ ПОРЕДОК!

вија беше мошне силна, но со самото распаѓање на државната федерација се растури и таа организација. Тој процес на разградба беше мошне сличен. Со распаѓањето на Југославија се направени 10 големи ложи. Тие ложи кои денес постојат во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија и се под влијание на Австрија, односно Германија. По правило, масоните не се занимаваат или не треба да се занимаваат со политика, но сè погласни се и анализите кои водат кон заклучокот дека водечките светски процеси се иницирани и поттикнати токму од тие олигарси наречени масони. На почетокот на деведесеттите години од минатиот век австриските масони ги формираа масонските организации во Љубљана, Загреб и во Сараево, со цел да го поттикнат распаѓањето на југословенската федеративна држава. Некои фактори тврдат дека новоформираната црногорска масонска ложа е создадена под влијание на Германија што, пак, докажува дека историската Австро-Унгарија преку масонството се обновува на просторите на Балканот. Германската поддршка на српските и на црногорските масони не значи ништо друго освен обнова на територијалното и на политичкото влијание, но истовремено и обезбедување католичка поддршка меѓу православно население. Во текот на јуни годинава во Белград дошле масони од Австрија, Германија, Франција и Италија, кои го надгледувале и го одобрувале процесот на раздвојување на српската од црногорската ма-

сонска организација по референдумот во Црна Гора. Цел на германските и на француските масони е во поранешните југословенски републики, вклучувајќи ја и Македонија, да се формираат по неколку масонски ложи, кои ќе можат да конкурираат меѓу себе. Крајна цел на масонството на овие простори е ширење на духот на католицизмот и намалување на значењето на православието. Се претпоставува дека најпознати српски масони се Душан Михајловиќ, поранешен министер за внатрешни работи и Зоран Живковиќ, поранешен премиер. Во Македонија масоните ги имало од поодамна, но некако се официјализира со минатогодишниот чин во хотелот "Александар Палас". Нив во земјава ги има откога постои т.н. Братство на слободните сидари. Воспоставувањето на големата ложа на масони во Македонија доаѓа како резултат на работата на група граѓани од Македонија, кои изминативе десет години му се посветиле на обновувањето на масонското движење во државата. Масоните во Македонија работат по урнекот на т.н. ложа мајка на масонството и има врвен авторитет и висок углед. Друго мислење кое, исто така, е многу раширено е дека масоните се секта која потекнува од Лутеранската доктрина и која од 1700 до 1820 година нагло се раширила. Наводно, католицизмот не го пребродил стојалиштето на Мартин Лутер, па оттука се развиле протестантските цркви. Од нив се одделуваат многу секташки групи, меѓу кои и масоните. Според некои статистики, 90

отсто од масоните денес се протестанти. Познато е дека денес Лутеранската црква е најголемиот непријател на масоните и тоа не е случајно. Дејствувањето на масоните во Македонија било најчесто преку емисари, дипломати и бизнисмени. Отворањето масонска ложа во Македонија нема религиска врска со македонската православна традиција, туку повеќе е начин на контрола на одредени сегменти на луѓе, доведени на позиции со помош на масоните од странство. Во Македонија од сектите најактивна била Ротари сектата, која го контролира најчесто договорниот бизнис во тесен круг на членови на сектата, која подоцна се шири и меѓу владејачките институционални и бизнис елити. Масоните имаат преголема доза на таинственост и поради тоа се создава некоја фама околу нив и нивните организации. Гледајќи од историски аспект и немале некоја поголема улога во светските текови и процеси, а сега кога светот го тресат моќните бизнис олигарси тие добиваат поинаква и покрупна димензија. На пример, се шпекулира дека инаку Јосип Броз Тито бил масон. Прекарот ТИТО го добил во Италија, каде што станал член на масонската ложа, а ТИТО се викал главниот на масоните во Италија. Постои и трета група мислења за масонските движења. Масоните или ложите на слободна масонерија се тајна организација (нема врска со Лутеранската доктрина), која го спроведува новиот светски поредок т.е. обединување на светот (глобализација) под една политичка и духовна власт на Антихрист. Според таа група мислења, станува збор за сатанистичка организација. Нејзините првосвештеници му се поклонуваат на ѓаволот или, како што тие го нарекуваат "големиот архитект на Вселената". Денес постојат сведоштва на римокатолички свештеници кои биле поранешни масони и достигнале највисок 33 степен т.е. влегле во тесниот круг на заслужни масони и првосвештеници, каде најпрво требало да го симнат својот крст и да стапнат врз него, за патем да им се молат на боговите Озирис, Ра, Хермес, Висхну и др. Во масонството, секој освен Христос, може да е бог, па дури и коза на која ѝ се поклонуваат. Масонските ритуали потекнуваат од античките египетски култови, а се состојат од идолопоклонство, паганизам, сатанизам и демонологија. Масонските правила не дозволуваат атеист да влезе во нивните редови, а секој член треба да го признае големиот архитект на Вселената т.е. Луцифер, сметајќи дека тој не е паднат ангел, а бог и носител на светлината, поради што се нарекуваат Илуминати. Овие се различните погледи за масонството - од идолопоклонство кон нив, до крајна одвратност и осуда на она што го прават. Како и да е, за обичните луѓе масоните сè уште се табу тема, тие сè уште се underground!